

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 9

Год. LXIII

Петок, 26 јануари 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
115. Уредба за видот на податоците и информациите и за начинот и постапката на нивно доставување до Центарот за управување со кризи.....	2	124. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-683/Г од 19.01.2007 година.....	7
116. Уредба за знаците за тревожење.....	5	125. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица.....	8
117. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-оникс на ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште општина Витолиште, Прилеп	5	126. Програма за остварување на социјалната заштита за 2007 година.....	8
118. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - антимон на ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ Скопје на локалитетот од рудник Лојане – с.Лојане, општина Липково.....	6	127. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	11
119. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - песок и чакал на ДПГТТУ “ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ Чучер Садево на локалитетот “Коњски Дол” К.О. Горно и Долно Оризари Скопје...	6	128. Правилник за дополнување на Правилникот за димензиите, вкупните маси и основото оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата.....	22
120. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија.....	7	129. Национална сортна листа.....	22
121. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија.....	7	130. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 70/2006 од 17 јануари 2007 година.....	22
122. Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на регистарски таблички со АА ознаки.....	7	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
123. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	7	1. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2006 година...	1
		2. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2006 година..	3
		Огласен дел.....	1-44

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****115.**

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за управување со кризи (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

**УРЕДБА  
ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ  
И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НИВНО  
ДОСТАВУВАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ  
СО КРИЗИ**

**Член 1**

Со оваа уредба се уредуваат видот на податоците и информациите, како и начинот и постапката за нивното доставување од страна на субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот за управување со кризи (во натамошниот текст: Центарот).

**I. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ****Член 2**

Центарот ги анализира и обработува сите сознанија кои можат да му бидат доставени во вид на податоци и информации, а кои се однесуваат на појави кои можат да предизвикаат кризни состојби.

**Член 3**

За можни манифестации на национализам, верска нетрпеливост и омраза, облици и активности сврзани со меѓународниот тероризам, организиран криминал, недозволена трговија со дрога, оружје и луѓе, поседување на големи количини на илегално оружје, корупција, урбан тероризам, тежок криминал, вклучувајќи уцени, убиства и напади врз граѓаните и на нивна сопственост и последици од средствата за масовно уништување, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- извор на податокот,
- вид на активност,
- време, место и начин на случување,
- организатор на активност,
- последици од активност,
- преземени мерки за откривање на извршителите,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

**Член 4**

За активности на странски специјални служби и други активности насочени кон влошување на безбедносната состојба субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

За повреди на воздушниот простор на Република Македонија:

- извор на податокот,
- време и место на повредата на воздушниот простор,
- припадност на леталата,
- насока на доаѓање и заминување на леталата,
- број на леталата,
- висина на летот,
- извршени дејства,
- преземени мерки за заштита од извршените дејства,
- употребени сили и средства за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

За инциденти на границата на Република Македонија:

- извор на податокот,
- време и место на инцидентот,

- извршители на инцидентот,
  - последици од инцидентот,
  - преземени мерки за елиминирање на последиците,
  - употребени сили и средства и
  - потребна помош за надминување на последиците.
- Терористички активности, диверзии и саботажи:
- извор на податокот,
  - време и место на активностите,
  - вид на активности,
  - извршители на активностите,
  - последици од активностите,
  - преземени мерки за елиминирање на последиците,
  - употребени сили и средства и
  - потребна помош за надминување на последиците.
- Демонстрации, штрајкови и нереди од широки размери со кои се загрозува јавниот ред и мир:

- извор на податокот,
  - време и место на настанот,
  - организатори и учесници во настанот,
  - преземени мерки за заштита на јавниот ред и мир,
  - употребени сили и средства,
  - последици од настанот и
  - потребна помош за надминување на последиците.
- Неовластено изнесување, објавување и нарушување на безбедноста на информациите и комуникациите:
- извор на податокот,
  - време и место на настанот,
  - организатори и учесници во настанот,
  - преземени мерки за заштита,
  - употребени сили и средства,
  - последици од настанот и
  - потребна помош.

**Член 5**

За последици од судир на интереси за користење на изворите и паѓањата на стратегиските енергенци, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Република Македонија, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- извор на податокот,
- вид на активност,
- време, место и начин на случување,
- организатор на активност,
- последици од активност,
- преземени мерки за откривање на извршителите,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

**Член 6**

За елементарни и други непогоди субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

Земјотреси:

- извор на податокот,
- епицентар и подрачје кое е зафатено со земјотресот,
- време на случување,
- интензитет на земјотресот,
- број на човечки жртви и повредени,
- материјална штета предизвикана од земјотресот,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

Поплави:

- извор на податокот,
- поплавени населби, објекти, сообраќајници, работливи површини и друго,
- време на случување на настанот,
- број на човечки жртви и повредени,
- предизвикана материјална штета,
- оштетеност на електродистрибуционите мрежи, водоводите, телекомуникациските и други системи за врски како и други објекти,

- брзина на продирање на поплавниот бран и тенденција на пораст или пад на водостојот,
- прекин за работа и сообраќај во поплавените подрачја,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

Лизгање на терен и поголеми одрони на земја:

- извор на податокот,
- место и време на настанот,
- површина зафатена со лизгање и одронот,
- загрозеност на станбени, економски објекти, објекти на електро-дистрибутивната мрежа, водовод, телекомуникациските објекти, како и други значајни објекти во реонот зафатен со лизгањето или одронот,
- загрозеност на патниот и железничкиот сообраќај,
- број на човечки жртви и повредени,
- предизвикана материјална штета,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

Интензивни снежни врнежи, снежни наноси и лавини и појави на замрзнување на речните текови и езерата:

- извор на податокот,
- место и време на појава на интензивни снежни врнежи, наноси и лавини,
- загрозеност на човечки животи, станбени и други објекти,
- загрозеност на објекти на електродистрибутивната мрежа, водоводот, телекомуникациски врски, патниот, железничкиот, воздушниот и друг сообраќај,
- езера или реки на кои настанало замрзнување,
- последици од замрзнувањето (хаварии на пловните објекти и оштетување на хидроенергетските постројки),
- последици по рибниот фонд,
- број на човечки жртви и повредени,
- предизвикана материјална штета,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

Други елементарни непогоди (удари на гром, силни ветрови, густы магли, екстремно ниски или високи температури, обилни дождови, суши, слана, град и друго):

- извор на податокот,
- време и место на непогодата,
- човечки жртви и број на повредени,
- материјална штета во земјоделството, шумарството и други дејности во местата зафатени од непогодата,
- нарушување на нормалното живеење и работа,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

Пожари од поголеми размери:

- извор на податокот,
- време, место и објекти на кои е настанат пожарот,
- вид и зафатена површина,
- причина за појава на пожарот,
- човечки жртви и повредени,
- предизвикана материјална штета,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците и
- потребна помош за надминување на последиците.

#### Член 7

За техничко-технолошки катастрофи субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

Експлозивни уривања:

- извор на податокот,
- време и место на настанот,
- вид на експлозијата (од експлозив, флуид и други причини),

- човечки жртви и повреди,
- предизвикана материјална штета,
- дополнително предизвикани штети од експлозијата и уривање на околни објекти на електродистрибутивната мрежа, водоводот и телекомуникациски врски, сообраќајници или друга инфраструктура,
- ангажирани сили и средства,
- преземени мерки за елиминирање на последиците,
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците од експлозијата или уривањето и
- потребна помош за надминување на последиците.

Катастрофи во рудници или производствени капацитети:

- извор на податокот,
- време и место каде се случил настанот,
- човечки жртви или повредени,
- предизвикана материјална штета,
- преземени мерки за спасување и отстранување на последиците од настанот и
- потребна помош за надминување на последиците.

Напукнатини, уривања и други оштетувања на брани кои го загрозуваат населението и материјалните добра:

- извор на податокот,
- брана на која дошло до напукнување, рушење или друго оштетување,
- број на човечки жртви или повредени,
- причина за напукнувањето, уривањето или оштетувањето,
- предизвикана материјална штета, поплава и друго,
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците од настанот и
- потребна помош за надминување на последиците.

Радиолошка, хемиска или биолошка контаминација и загадување на воздухот, водотечите и човековата околина:

- извор на податокот,
- време и место на контаминацијата,
- вид на контаминацијата загадувањето,
- причина за настанокот,
- зафатена површина и реон,
- број на човечки жртви и повредени,
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците настанати со настанот и
- потребна помош за надминување на последиците.

Хаварии и поголеми дефекти:

- извор на податокот,
- време и место каде дошло до хаваријата или до поголем дефект,
- причина за хаваријата или дефектот,
- број на човечки жртви или повредени,
- причинета материјална штета и последици од хаваријата или дефектот,
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците настанати од хаваријата или дефектот и
- потребна помош за надминување на последиците.

Сообраќајни несреќи во патниот, железничкиот, водениот и воздушниот сообраќај:

- извор на податокот,
- вид и причина за несреќата,
- време и место на случување,
- број на човечки жртви или повредени,
- постоење на дополнителни опасности од опасни, запаливи, хемиски, биолошки или радиоактивни материји,
- преземени мерки за заштита или евакуација на луѓе или материјални добра,
- последици од несреќата за нормално одвивање на сообраќајот по населението и материјалните добра,
- предизвикана материјална штета,
- кој, каде и какви мерки презел за спасување на повредените и отстранување на последиците и нормализирање на состојбата и
- потребна помош за надминување на последиците.

Масовно труење со храна, хемикалии или отровни материи:

- извор на податокот,
- време и место каде е забележан настанот,
- број на затруени лица,
- причина за труењето,
- преземени мерки за откривање на причината за труењето,
- преземени мерки за хоспитализација, лекување и др. и
- потребна помош за надминување на последиците.

#### Член 8

За епидемии на карантински и други заразни заболувања кај луѓето, животните и растенијата субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

Појави на заразни болести кај луѓето (епидемии):

- извор на податокот,
- време и место на откривање на болеста,
- број на заразни лица,
- вид на заразната болест,
- причини за појавата на болеста,
- преземени мерки за локализирање на болеста и
- потребна помош за надминување на последиците.

Појави на заразни болести кај животните (епизоотии):

- извор на податокот,
- време и место на појава на болеста,
- вид и број на заразни животни,
- преземени мерки за утврдување на причината и преносот на болеста,
- преземени мерки за заштита на луѓето и забрана на употреба на месо за исхрана,
- преземени мерки за спречување на ширење на заразната болест и
- потребна помош за надминување на последиците.

Појава на заразни болести кај растенијата (еписифитии):

- извор на податокот,
- време и место каде е забележана појавата,
- зафатени култури и растенија,
- зафатени површини со болест или штеточините,
- причини за појавата,
- преземени мерки за спречување на ширење на појавата и мерки на претпазливост,
- предизвикана материјална штета и
- потребна помош за надминување на последиците.

#### Член 9

За деградација од поголем обем и уништување на животната средина, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- извор на податокот,
- време и место каде е забележана појавата,
- причина за појавата,
- преземени мерки за спречување на ширење на појавата,
- предизвикана материјална штета и
- потребна помош за надминување на последиците.

#### Член 10

При пронаоѓање на заостанати неексплодирани убојни средства, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- извор на податокот,
- време и место каде се пронајдени убојните средства,
- количина и вид на убојните средства и
- активности за преземање, складирање и уништување на средствата.

#### Член 11

При нарушување на редовните состојби во комуналната сфера, сообраќајот и при проблеми во снабдувањето со животни намирници и материјални добра (Прекини во водоснабдувањето, електроснабдувањето, топлификациската мрежа, гасификациската мрежа, телекомуникациската мрежа, сообраќајни пренасочувања, состојба на гранични премини, состојба со крв и крвни продукти и други состојби во здравството), субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- извор на податокот,
- вид на животни намирници, материјални средства, продукти и енергија кои недостасуваат,
- прекини во комуналната сфера и причина за прекините,
- време и локација на настанот,
- причини кои довеле до настанот,
- преземени мерки за надминување на настанот и
- потребна помош за надминување на последиците.

#### Член 12

Субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи и располагаат со податоци и информации за настани од регионален и меѓународен карактер кои претставуваат ризици и опасности за кризна состојба во Република Македонија до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации:

- држава или регион за кој се однесува информацијата,
- појава која се анализира и која може да предизвика кризна состојба,
- анализа и проценка на можниот развој на појавата и
- предлог на мерки кои треба да бидат преземени заради решавање на состојбата.

## II. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

#### Член 13

Податоците и информациите до Центарот се доставуваат редовно и вонредно од страна на субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи.

Податоците и информациите се доставуваат во усна и писмена форма.

#### Член 14

Редовното доставување на податоците и информациите се врши секој ден за настанатите појави во претходниот период.

#### Член 15

Вонредното доставување на податоците и информациите се врши веднаш по настанатата појава.

Доставувањето на податоци и информации се врши редовно до елиминирањето на последиците од настанатата појава и нејзино доведување во нормална состојба.

#### Член 16

По претходно барање на Центарот, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи доставуваат и дополнителни податоци и информации.

#### Член 17

Доставувањето на податоците и информациите во усна форма се врши преку телекомуникациско-информатички средства (телефон, радио средства и слично).

#### Член 18

Доставувањето на податоците и информациите во писмена форма се врши преку телекомуникациско-информатички средства (телефакс, информатички средства и слично) и преку лична достава на информации и податоци во писмена форма.

## Член 19

Субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи го организираат доставувањето на податоците и информациите кои се однесуваат на појави кои може да предизвикаат кризни состојби.

## Член 20

Податоците и информациите се доставуваат до овластените лица за прием на информации во Центарот.

## Член 21

Доставувањето на податоци и информации кои претставуваат класифицирани информации согласно закон, се врши согласно прописите за класифицирани информации.

## III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

## Член 22

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6823/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## 116.

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

УРЕДБА  
ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

## Член 1

Со оваа уредба се уредуваат знаците за тревожење на населението во Република Македонија.

## Член 2

Знаците за тревожење претставуваат сигнали со кои се известува и тревожи населението преку инсталираните сирени од системите за тревожење.

## Член 3

Знаци за тревожење во Република Македонија во случај на појава на опасност се:

- знак за општа опасност и
- знак за престанок на опасноста.

## Член 4

Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и опасности со вклучување на сирените од системите за тревожење со непрекинат завивачки тон во траење од 60 секунди.

Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на ризикот и на опасноста со вклучување на сирените од системите за тревожење со едноличен тон во траење од 60 секунди.

Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1 и 2 на овој член се составен дел на оваа уредба.

Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1 и 2 на овој член се истакнува на видни места во објектите на учесниците во системот на управување со кризи.

## Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за знаците за тревожење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/92, 58/92, 63/96 и 53/97).



## Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6825/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## ЗНАЦИ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ



## 117.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02) и член 88 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година донесе

ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ОНИКС НА ДППТ  
„МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ  
„ПОЛЕ“ КАЈ С. БЕШИШТЕ ОПШТИНА  
ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕП

1. На ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-оникс на локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште општина Витолиште, Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА -X	КООРДИНАТА -Y
T-1	4.557.500,00	7.564.500,00
T-2	4.557.500,00	7.565.100,00
T-3	4.556.700,00	7.565.700,00
T-4	4.556.700,00	7.564.500,00

Површината на просторот за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,80 \text{ km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6250/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 118.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/02) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - АНТИМОН НА ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ОД РУДНИК ЛОЈАНЕ – С.ЛОЈАНЕ, ОПШТИНА ЛИПКОВО**

1. На ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – антимон на локалитетот од рудник Лојане – с. Лојане, општина Липково, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

#### Поле 1

Точка	Координата X	Координата Y
1.	4.674.531,00	7.554.176,00
2.	4.674.557,00	7.554.127,00
3.	4.674.716,00	7.554.321,00
4.	4.674.838,00	7.554.330,00
5.	4.674.781,00	7.554.451,00
6.	4.674.680,00	7.554.359,00

#### Поле 2

Точка	Координата X	Координата Y
1.	4.674.644,00	7.555.322,00
2.	4.674.636,00	7.555.250,00
3.	4.674.867,00	7.555.230,00
4.	4.674.956,00	7.555.159,00
5.	4.675.109,00	7.555.254,00
6.	4.675.137,00	7.555.220,00
7.	4.675.226,00	7.555.315,00
8.	4.675.230,00	7.555.413,00
9.	4.675.149,00	7.555.453,00
10.	4.675.083,00	7.555.450,00
11.	4.674.957,00	7.555.315,00
12.	4.674.780,00	7.555.289,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука за Поле 1 изнесува  $P = 0,023 \text{ km}^2$ , а за Поле 2 изнесува  $P = 0,74 \text{ km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6300/1-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 119.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/02) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДПГТТУ “ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ ЧУЧЕР САНДЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КОЊСКИ ДОЛ” К.О. ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ СКОПЈЕ**

1. На ДПГТТУ “ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ Чучер Сандево се дава концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот “Коњски Дол” К.О. Горно и Долно Оризари - Скопје, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА -X	КООРДИНАТА -Y
T-1	4.656 946,00	7.533 054,00
T-2	4.656 806,00	7.533 022,00
T-3	4.656 805,00	7.533 034,00
T-4	4.656 650,00	7.533 005,00
T-5	4.656 650,00	7.532 930,00
T-6	4.656 800,00	7.532 950,00
T-7	4.656 930,00	7.532 975,00
T-8	4.656 960,00	7.532 990,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,023 \text{ km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр.100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6433/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**120.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 11, точка 5 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија бр.02-16538/11 од 22.12.2006 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6646/1-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**121.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 11, точка 5 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија бр.02-792/12 од 22.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на седницата одржана на 22.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6646/2-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**122.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ****Член 1**

Во Одлуката за распределба на регистарски таблици со АА ознаки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/99 и 79/01), во точката 2, во алинејата 2, по зборовите: „Католичката црква“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „МАНУ“ се додаваат зборовите: „кандидатот за претседател на Шеесет и второто заседание на Генералното собрание на Обединетите нации – за возилото сопственост на правно лице во кое е вработен кандидатот и Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.“

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6650/1-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**123.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-683/1 од 19.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје на седницата одржана на 19.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-327/1  
20 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**124.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 02-683/1 ОД 19.01.2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за сто-



панисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-683/1 од 19.01.2007 година, под бр. 02-870/1 од 23.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје на седницата одржана на 23.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-327/2  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 125.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2007 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПОЗАЈМИЦА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица бр. 02-290/1 од 19.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. – Скопје на седницата одржана на 19.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-328/1  
20 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 126.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05) и член 29 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.01.2007 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2007 ГОДИНА

#### I. Појдовна основа

Остварувањето на социјалната заштита во Република Македонија во 2007 година се заснова на Законот за социјалната заштита; Законот за семејство; Законот за вработување на инвалидните лица; Кривично правните прописи и други закони и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услугите од социјалната заштита.

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата на социјална работа, специфичните потреби на населението и начинот на остварувањето на социјалната заштита. Програмата е усогласена со одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година, со која се предвидува донесување на програма на Владата на Република Македонија за средствата наменети за социјални надоместоци.

Со Програмата се врши усогласување на социјалната заштита со потребите на граѓаните од други услуги и мерки.

Во Програмата се применети политиките и определбите на Владата на Република Македонија за 2007 година со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката за тековната година; мерките утврдени со политиката на вработување во Стратегијата за вработување за 2006 - 2010 година и Националниот акционен план за вработување за периодот 2006 - 2008 година како и Буџетот на Република Македонија за 2007 година.

Во реализацијата на социјалната заштита во 2007 година, значајно место ќе имаат Меѓународните конвенции и препораки, меѓу кои се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот Комитет за социјална кохезија, Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата како и други препораки врз основа на кои ќе се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

Во рамки на реформските зафати во социјалната заштита во 2007 година ќе продолжи реализацијата на Проектот за имплементација на социјалната заштита (СПИЛ Проект), финансиран со средства од заем од Светска банка. Програмата за поддршка на социјалната заштита има основна цел да се подобри ефикасноста и ефикасноста на системот на социјалната заштита преку подобрување на администрирањето на различните видови на социјални бенифиции.

Во 2007 година во рамки на овој проект ќе се продолжи со анализата на законите и подзаконските акти од аспект на поставување на унифицирана методологија за утврдување, пресметување и исплата на одделни видови на социјални бенифиции, за да може во наредниот период да се изготви соодветна софтверска апликација применлива во сите центри за социјална работа, меѓусебно поврзување на центрите за социјална работа, како и ИТ поврзување со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и другите органи, партнери во реализацијата на социјалната парична помош.

#### II. Мерки и активности во остварувањето на социјалната заштита

Социјалната заштита и во 2007 година ќе се реализира преку обезбедување на:

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и
  - социјална помош за корисниците;
  - постојана парична помош за лицата неспособни за работа и социјално необезбедени;
  - социјална парична помош за лицата способни за работа и социјално необезбедени;
  - паричен надоместок за помош и нега од друго лице;
  - право на здравствена заштита;
  - надоместок на плата за скратено работно време поради нега на телесно или интелектуално попречено дете;
  - еднократна парична помош или помош во натура;
  - право на домување и
  - парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа.
- Корисниците на социјална заштита можат да се згрижат како поединци, семејства, домаќинства или група на население и за овие групи се применуваат соодветни права, услуги и мерки од социјалната заштита.

Во 2007 година се предвидува да бидат опфатени со услугите и мерките на социјалната заштита следните корисници на социјална заштита:

- малолетни лица без родителска грижа до 18 годишна возраст- 1.103 лица; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, до навршување на 26 години - 448 лица; мало-



летни лица со воспитно социјални проблеми 8.086 лица; малолетни лица воспитно запуштени - 3.600 лица; малолетни лица со пречки во развојот - 5.816 лица ; други малолетни лица, како и

- возрасни лица од следните категории корисници: стари лица - по повеќе основи - 7.440 лица; полнолетни лица со психичка и физичка попреченост - 8.056 лица; лица од семејства со нарушени односи во семејството - 3.580 лица; возрасни лица со општествено негативни навики - 958 лица и други полнолетни лица корисници на услуги - 3.888 лица. Дел од овие лица ќе бидат опфатени со одделно право на социјалната парична помош, згрижување во установа, со вонинституционална социјална заштита и друг вид на услуги и мерки согласно законот.

Во 2007 година ќе се реализира мерката за субвенционирање на вработување на самохрани родители, хендикепирани лица и деца без родители. За поддршка за вработување на 500 самохрани родители и 100 деца без родители на годишно ниво се предвидува субвенционирање на вработување преку финансиска поддршка на државата во износ од 11.200 денари месечно (плата, придонеси, храна и превоз) за период од 6 месеци.

### III. Активности во социјалната заштита

#### 1. Продлабочување на процесот на децентрализација во социјалната заштита

Министерството за труд и социјална политика, ќе продолжи во 2007 година со следење на имплементацијата на со закон создадената обврска на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, да организираат и обезбедат социјална заштита согласно специфичните потреби за социјална заштита за своите граѓани. Ќе се преземат активности за развивање на соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството и центрите за социјална работа со локалната власт на полето на социјалната заштита. Анализата на искуствата од оваа фаза на децентрализацијата, ќе помогне, во наредниот период да се оди кон продлабочување на процесот на децентрализација.

#### 2. Справување со сиромаштијата и социјалната исклученост

Министерството за труд и социјална политика ќе биде еден од клучните носители на процесот на подготовка на Заедничкиот меморандум за инклузија, кој претставува основен документ во подготовката на Република Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ, да земе учество во отворениот метод на координација на социјалното вклучување. Заедничкиот меморандум за инклузија е средство за започнување на преведувањето на социјалните цели на ЕУ во нашите национални политики.

Во Заедничкиот меморандум за инклузија ќе бидат исцртани основните предизвици со кои се соочуваме на планот на справувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост, но истовремено ќе се идентификуваат како постоечките, така и идните политички одговори.

Целта на подготвување на Заедничкиот меморандум за инклузија е тој да биде и средство за градење на капацитетите во владините тела, но и активно мобилизирање на сите учесници во борбата против сиромаштијата и социјалната исклученост на национално и локално ниво, како и социјалните партнери, невладините организации, обезбедувачите на социјални услуги, академските институции и др.

Во овој контекст, Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи со развивањето на политиките за социјално вклучување во рамките на кои во изминатиот период произлегоа многу примери на добра

пракса. Во преден план ќе биде развојот на вонинституционалните форми за социјална заштита на ранливите групи кои се истовремено, најмногу засегнати од последиците на сиромаштијата и социјалната исклученост. Мрежата на дневни центри за заштита на лицата со интелектуална попреченост ќе биде проширена со отворање на нови 3 дневни центри во Ресен, Крушево и Винаца. Понатаму, вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со уште еден дневен центар за лица кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции - во Скопје и еден дневен центар за деца на улица и улични деца, исто така во Скопје.

Сметајќи го за исклучително важен развојот на социјалните услуги на локално ниво, Министерството за труд и социјална политика ќе ја поддржува секоја иницијатива на општините кои на своја територија ќе го градат системот на социјални услуги. Исто така, за да се подобри заштитата и овозможи превенција од социјално исклучување, Министерството за труд и социјална политика ќе ја продолжи и продлабочи мултиресорската соработка со сите заинтересирани страни на ниво на владини и невладини институции и организации.

Во 2007 година, Министерството за труд и социјална политика освен зајакнувањето на постоечките форми на вонинституционална заштита, ќе започне и со воспоставувањето на нови форми на заштита и социјални услуги како што се: мали групни домови (2) за лица со интелектуална попреченост, лица со физичка инвалидност; клубови и дневни центри за стари и инвалидни лица и други форми на услуги во заедницата.

Во рамките на расположивите финансиски можности, на биолошките семејства кои ќе се грижат за своите членови - лица со тешки и најтешки пречки во интелектуалниот развој или лица со трајна телесна попреченост, повремено ќе им се помага со финансиски средства за задоволување на потребите за овие лица.

За креирање на соодветен систем на справување со сиромаштијата и социјалната исклученост, ќе бидат изработени важни документи како што се: Националната програма за деинституционализација и Националната програма за борба против семејно насилство.

#### 3. Активности поврзани со приближување на законодавството во областа социјалната заштита кон законодавството на ЕУ

- Ќе се продолжи во континуитет да ги следат законските прописи и препораки на ЕЗ во доменот на социјалната заштита со цел истите постапно да бидат имплементирани во нашето законодавство.

Во почетокот на 2007 година ќе се донесе закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита со кој меѓу другото ќе се вгради Директивата 2000/43/ЕЦ за имплементирање на принципите на еднаков третман на луѓето, почитувајќи ја расната или етничката припадност.

Со дополнувањето на Законот за социјалната заштита, ќе се востанови посебен облик на институција која времено ќе ги згрижува лицата и семејствата кои бараат азил во нашата држава, како и други права предвидени за овие лица, заради имплементација на обврските на законот за азил и привремена заштита. Ќе се создаде законска основа преку центрите за социјална работа да се имплементираат одредени обврски од Законот за азил и привремена заштита во насока на остварување на одредени социјални права на лицата со признат статус на бегалец и лицата под хуманитарна заштита.

Во текот на 2007 година ќе се изготви нов закон за социјалната заштита со цел за подобрување и стандардизација на условите, начинот и постапката за остварување на правата од социјална заштита и воведување на единствено право на материјално обезбедување во вид на право на условена парична помош за досегашните корисници на правата на социјална помош.

Со кривично правните прописи, надлежностите на центрите за социјална работа во спроведувањето на алтернативните мерки, воспитните мерки и постпеналната заштита е зголемена кај постапувањето со малолетните и возрастните сторители на кривични дела. За имплементација на алтернативните мерки ќе се зајакне стручниот потенцијал на кадрите во центрите за социјална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со кои ќе се реализираат алтернативните мерки.

#### 4. Тековни активности во социјалната заштита

- Вклучување на здруженија на граѓани, на приватната иницијатива и на физички лица во социјалната заштита. По заокружувањето на законските прописи со кои се создадени услови за вклучување на невладиниот сектор во вршењето на одредени работи од социјалната заштита во изминатиот период, во 2007 година, Министерството ќе преземе соодветни активности за договарање на партнерски однос во реализирањето на конкретни функции помеѓу соодветни здруженија на граѓани и Министерството. Бројот на договорените партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџетски средства, додека изборот на здруженијата на кои ќе им биде доверена социјалната функција, ќе биде на конкурс со што ќе се обезбеди транспарентност.

Ќе се донесат нормативи и стандарди за основање и отпочнување со работа на установи за социјална заштита и тоа: Дневен центар за деца на улица-улични деца, Дневен центар за лица кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, Центар за лица-жртви на семејно насилство и Центар за бездомници.

Ќе се настојува партнерски однос за одредени работи од социјалната заштита да се изгради и со физички лица кои ги исполнуваат пропишаните законски услови.

- **Помош на внатрешно раселените семејства и на семејствата на бегалците од други држави.** Покрај редовната грижа за внатрешно раселените лица, активностите на Министерството ќе бидат насочени на програми со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во местото на живеење, додека за бегалците од другите држави со признат статус на бегалец, ова Министерство во соработка со Меѓуминистерското координативно тело ќе преземе мерки за олеснување на процесот на интеграција за овие лица.

Министерството за труд и социјална политика во оваа година ги презеде неопходните активности за отпочнување со работа и нормално функционирање на прифатниот центар за баратели на азил.

- **Инспекциски надзор во социјалната заштита** - Со инспекциски надзор во социјалната заштита, во 2007 година се очекува негово активно вклучување во надзорот над применувањето и спроведувањето на законските прописи со кои се уредени работите од социјалната заштита, надзор над остварување на правата и исполнувањето на обврските на корисниците на правата, исполнување на условите за вршење на дејности од социјалната заштита и друго предвидено со законот. Од работата во инспекцискиот надзор се очекуваат позитивни резултати особено во примената на законот во делот на паричните помошти и сл.

\* \* \*

Средствата за надоместок на правата за заштита на социјално загрозеното население во Буџетот на Република Македонија во 2007 година се предвидени во буџетска потпрограма 41-Надоместоци по основ на права од социјална заштита, така што, средствата за оваа намена:

а) во ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 2.843.000.000 денари, ќе бидат распоредени за:

- **Постојана парична помош** - се исплаќа на лица кои се неспособни за работа и неможат да остварат средства за egzистенција согласно други прописи. Во 2007 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5.000 семејства, за што ќе бидат потребни 200.000.000 денари;

- **Социјална парична помош** - се исплаќа на домаќинства во кои одделни членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Врз основа на одредбите во Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош во 2007 година се очекува да бидат опфатени околу 65.000 домаќинства. За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.740.000.000 денари;

- **Паричен надоместок за помош и нега од друго лице** - се исплаќа на лица кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лицето е неподвижно, потполно слепо, заболено од дистрофија или сродни мускулни или нервно мускулни заболувања, церебрална и детска парализа), како и на лице со тешки и најтешки пречки во психичкиот развој над 26 годишна возраст. За одделни категории на граѓани воведен е имотен ценсус како услов за стекнување со ова право и се очекува истото да го стекнат просечно околу 21.975 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 850.000.000 денари;

- **Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете** - ова право кое е утврдено со Законот за социјална заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепираното дете, доколку родителите се во работен однос. За оваа намена во 2007 година се предвидени 3.000.000 денари;

- **Еднократна парична помош и помош во натура** - ова право можат да го остварат лица или семејства кои што се нашле во положба од социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална криза, како и за повремена помош на одделни биолошки семејства кои се грижат за свои членови кои се лица со одреден степен на инвалидност. За ова право ќе се реализираат 24.000.000 денари;

- **Право на домување** -право на домување согласно Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмногу до 26 годишна возраст. За оваа намена во буџетот за 2007 година се предвидени 2.000.000 денари;

- **Парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа** - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за egzистенција, односно се на редовно школување, се до навршување на 26 годишна возраст. Во 2007 година нивниот број ќе изнесува околу 150 лица. За оваа намена во Буџетот за 2007 година се предвидени 3.000.000 денари;

- **Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство** - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право ќе го остварат околу 200 семејства кои ќе згрижат околу 340 лица, за што се очекува да се реализираат 20.000.000 денари;

- **Сместување во ученички домови или други установи** на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано и социјално необезбедено дете); дете со нарушено поведение; за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развој на детето. За оваа намена во Буџетот за 2007 година се планирани 1.000.000 денари.

б) на ставката 433-Трансфери до Фондот за здравствено осигурување на Македонија во износ од 46.435.000 денари, ќе бидат распоредени за:

• **Остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следните права:** постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјални надоместоци по видови на права и обврски е направена во согласност со Буџетот на Република Македонија за 2007 година со напомена дека овие средства во зависност од опфатот на правата во текот на годината може да се менуваат согласно на закон.

#### IV. Финансиски средства за социјална заштита

За остварување на Програмата за социјална заштита во Буџетот за 2007 година се планирани три буџетски програми: Програма 2-Вонинституционална социјална заштита, Програма 3-Институционална социјална заштита и Програма 4-Надоместоци и права во социјалната област.

• **Во Програма 2- Вонинституционална социјална заштита,** во 2007 година се предвидени буџетски средства во износ од 287.450.000 денари, а се наменети за активностите на основните носители на социјалната заштита - центрите за социјална работа со нивните организациони делови (прифатилишта за бездомни лица и жртви на семејно насилство, дневни центри за деца на улица корисници на дроги и деца со пречки во развојот), Заводот за социјални дејности, како и соработка со невладините организации за поддршка на вонинституционална заштита и финансиска поддршка на активности на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита. Во рамките на оваа програма се обезбедени и средства за реконструкција и опремување на објекти за вонинституционална социјална заштита.

• **Во Програма 3- Институционална социјална заштита,** во 2007 година се предвидени буџетски средства во износ од 210.340.000 денари, а се наменети за активностите поврзани со згрижување на лица со социјален ризик на кои им се обезбедува целосна институционална заштита (сместување, исхрана, облекување, греење, здравствена грижа и др.) во социјалните установи за згрижување на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој, деца без родители, деца и младици со воспитно социјални проблеми и домови за стари лица. Во рамките на оваа програма се обезбедени и средства за реконструкција и опремување на објекти за институционална социјална заштита. Исто така, во Буџетот за 2007 година во оваа програма се предвидуваат и средства од донации во износ од 3.280.000 денари, како и средства од сопствени приходи на установите за институционална заштита во износ од 17.044.000 денари.

• **На програма 4- Надоместоци и права во социјалната област,** во 2007 година за недрожностите кои произлегуваат од законските прописи за социјална заштита се предвидени средства во износ од 2.843.000.000 денари за постојана парична помош, социјална парична помош, паричен надоместок за помош и нега, право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете, еднакратна парична помош и помош во натура, право на домување, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во

згрижувачко семејство, сместување во ученички домови или други установи; како и средства за остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита во износ од 46.435.000 денари.

Во текот на 2007 година во зависност од реализацијата и во зависност од потребите за остварување на одредени активности и права за социјална заштита, а со цел за наменско и рационално искористување на средствата, средствата за социјална заштита предвидени во оваа програма и во Буџетот на Република Македонија на раздел 15020-Социјална заштита ќе се прераспоредуваат по расходни ставки согласно на закон со тоа што вкупниот износ на средства на раздел 15020-Социјална заштита не се менува освен со измени и дополнувања на Буџетот-ребаланс (донесени од страна на Собранието). Исто така, во текот на 2007 година во зависност од потребите, буџетот од средства од донации и средства од сопствени приходи може да се проширува на барање на установите за социјална заштита, а согласно на закон.

Во рамки на расположивите средства од Буџетот на Република Македонија за 2007 година и Програмата за остварување на социјалната заштита за 2007 година, ќе се настојува да се обезбеди редовна исплата на социјалната помош со која на граѓаните им се обезбедува минимум на социјална сигурност. Исто така ќе се настојува да се подобрат условите за живот и работа на згрижените корисници во институционалната и вонинституционалната заштита, а истовремено ќе се настојува да се прошири бројот и видот на дневните центри како посоодветни форми на згрижување. Ќе се работи на натамошно зајакнување на капацитетите на центрите за социјална работа и другите установи, преку обука на стручните кадри.

V. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-111/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

127.

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност на производите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 33/2006), министерот за економија донесе

#### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ОПРЕМА И ДЕЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ

##### Член 1

Во Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и / или да се користат на нив („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/2006), Прилозите 2, 3, 4, 5 и 6 се заменуваат со нови Прилози 2, 3, 4, 5 и 6 кои се составен дел на овој правилник.

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-326/2  
22 јануари 2007 година  
Скопје

Министер,  
**Вера Рафајловска**, с.р.

## Прилог 2

ТАБЕЛА

1	2	3а	3б	4а	4б	4в	5
Содржина на Правилникот	Ознака на Правилникот <b>ECE</b>	<b>ЕЕС</b> Директива: основна	<b>ЕЕС</b> Директива: барана	Влегување на сила: за типска хомологација	Влегување на сила: за нови возила	Влегување на сила: за половни возила	Категорија на возилата
Фарови со сијалици R2	R 1/01 R 1/02	76/761	89/517, 99/17	15.04.1962	15.04.1962	15.04.1962	M, N
Катадиоптери	R 3/02	76/757	76/757, 97/29	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	За сите
Светла за регистарската табличка	R 4/00	76/760	76/760, 97/31	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Затнати фарови (SB)	R 5/02	76/761	89/517, 99/17	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Покажувачи на правецот	R 6/01	76/759	89/277, 99/15	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Позициони, габаритни и стоп светла	R 7/01 R 7/02	76/758	89/516 97/30	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	M, N, O
Фарови со сијалици H1, H2, H3	R 8/04 R 8/05	76/761	89/517, 99/17	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Бучавост на возила со три тркала	R 9/04 R 9/05 R 9/06	70/157	92/97 96/20, 97/24 99/101, 2002/51	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	L2, L4, L5 L5
Радиопречки	R 10/01 R 10/02	72/245	89/491 95/54, 97/24	23.04.1973 01.10.2000	23.04.1973 01.10.2002	23.04.1973 01.10.2007	M, N, L M, N, O, L
Брави и шарки	R 11/02	70/387	70/387, 70/389, 98/90	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1, N1
Заштита на возачот од воланот при судир	R 12/02 R 12/03	74/297	91/662	01.10.2002 01.10.2002	01.10.2004 01.10.2004	01.10.2004 01.10.2005	M1 M1, N1
Кочници	R 13/06 R 13/08 R 13/09 R 13/10	71/320 71/320	91/422 98/12	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2004 01.10.2007	M, N, O
Кочници (хармонизиран процес)	R 13-N			01.10.2002	01.10.2004	01.10.2007	M1
Приклучоци на сигурносните ремени	R 14/02 R 14/03 R 14/04 R 14/05 R 14/06	76/115 76/115	90/629 96/38	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2004	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2007	M, N
Сигурносни ремени	R 16/04	77/541	90/628, 96/36, 2000/3	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M, N, L5

Јачина на седиштата и приклучоците и наслоните за глава	R 17/04	74/408	81/577	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M1
	R 17/06		96/37	01.10.2001	01.10.2002	01.10.2004	
	R 17/07			01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	
Заштита од недозволена употреба	R 18/01	74/61	74/61	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M, N, L5
	R 18/02		95/56	01.10.2001	01.10.2002	01.10.2004	
	R 18/03						
Предни светла за магла	R 19/02	76/762	87/354, 99/18	01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N
	R 20/02	76/761	89/517, 99/17	01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N
Н4	R 20/03						
Внатрешна опременост на возилото	R 21/01	74/60	78/632, 2000/4	20.07.1991	20.07.1991	20.07.1991	M1
Кациги за мотоциклисти	R 22/00			15.01.1988	15.01.1988		Опрема
	R 22/03			01.10.2001	01.10.2001		
	R 22/04			01.10.2002	01.10.2002		
	R 22/05						
Светла за возење назад	R 23/00	77/539	87/354, 97/32	24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
	R 24/03	72/306	89/491, 97/20	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M, N
Димност на возила со дизел мотор	R 25/03	78/932	78/932	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M, (N)
	R 25/04			01.10.2001	01.10.2002	01.10.2004	
Наслони за глава	R 26/01	74/483	79/488	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1
	R 26/02			01.10.2001	01.10.2002	01.10.2004	
	R 26/03						
Триаголници за означување	R 27/03			01.10.2001	01.10.2001		Опрема
	R 28/00	70/388	70/388, 87/354	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	M, N
Звучен сигнал	R 30/02	92/23	92/23, 2001/43	17.08.1979	17.08.1979	17.08.1979	M1, O1, O2, (N1)
Пневматици за патнички возила и нивни приколки	R 34/00	70/221	81/333	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1
	R 34/01		97/19	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2007	
Заштита од пожар	R 36/03	2001/85	2001/85	01.10.2007	01.10.2008	01.10.2010	(M2), M3
Конструкција на автобусите со повеќе од 16 (22) седишта (патници)	R 37/03	76/761	89/517, 99/17	14.06.1983	14.06.1983	14.06.1983	За сите
	R 38/00	77/538	89/518, 1999/14	24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
Задни светла за магла	R 39/00	75/443	75/443, 97/39	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	L3-L5, M, N
	R 40/01	95/1	95/1, 97/24	02.02.1988	02.02.1988	02.02.1988	L3, L4, L5
Емисија на гасови од моторцикли			2002/41				
Бучавост на моторцикли	R 41/01	78/1015	89/235, 97/24	02.02.1988	02.02.1988	02.02.1988	L3, L4
	R 41/02			01.10.2001	01.10.2002	01.10.2004	
	R 41/03						



Сигурносни стакла	R 43/00	92/22	92/22, 2001/92	22.12.1985	22.12.1985	22.12.1985	За сите
Заштита на децата во возилата	R 44/03 R 44/04	2000/3	2000/3	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2008	
Брисачи на фаровите	R 45/01	71/127	88/321	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Ретровизори	R 46/01 R 46/02			01.10.2000	01.10.2001	01.10.2001	L, M, N
Емисија на мопеди	R 47/00	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Вградување на светлосно сигналните уреди	R 48/00 R 48/01 R 48/02	76/756	91/663 97/28	01.04.1985 01.10.2000 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2002 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2004 01.10.2007	M, N, O
Емисија на гасови од дизел мотори	R 49/01 R 49/02 R 49/03 R 49/04	88/77	91/542, 96/1 99/96, 2001/27	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2006	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2006	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2008	M, N
Сите светла освен главните фарови на мотоцикли и мопеди	R 50/00	97/24	97/24, 2002/51	05.05.1985	05.05.1985	05.05.1985	L1, L2
Бучавост на моторните возила	R 51/01 R 51/02	70/157	96/20, 99/01	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	M, N
Градба на моторни возила со мал капацитет за јавен превоз до 16 (22) седишта	R 52/00 R 52/01	2001/85	2001/85	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2008	01.10.2001 01.10.2010	M2
Вградување на светлосно сиг-налните уреди кај мотоциклите	R 53/00 R 53/01	93/92	93/92	01.04.1985 01.10.2001	01.04.1985 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2007	L3
Пневматици за комерцијални возила	R 54/00	92/23	92/23, 2001/43	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M2, M3, N, O
Приклучни уреди (возило – приколка)	R 55/00 R 55/01	94/20	94/20	28.01.1990 01.10.2006	28.01.1990 01.10.2007	28.01.1990 01.10.2010	N2, N3, O4
Фарови за мопеди (само соборено светло)	R 56/00	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Фарови за мотоцикли	R 57/01 R 57.02	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985 01.10.2006	01.04.1985 01.10.2007	01.04.1985 01.10.2010	L3, L4
Заштита од подлетување кај комерцијалните возила	R 58/01	70/221	81/333, 97/19 2000/8	15.01.1988	15.01.1988	15.01.1988	N2, N3, O3, O4
Замена на придрушните системи	R 59/00	70/157	81/334, 84/424, 92/97, 96/20 99.101	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Бучавост на мопедите	R 63/00 R 63/01	97/24	97/24, 2002/51	15.01.1988 01.10.2006	15.01.1988 01.10.2007	15.01.1988 01.10.2008	L1
Специјално резервно тркало	R 64/00	92/23	92/23, 2001/43	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1

Специјални светла за предупредување	R 65/00				01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2010	M, N, L
Возила со погон на течен нафтен гас	R 67/00 R 67/01				01.10.2000 01.10.2006	01.10.2000 01.10.2006	01.10.2000 01.10.2010	01.10.2000 01.10.2010	M, N
Обележување на бавните возила и нивните приколки	R 69/00 R 69/01				18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	18.08.1990 01.10.2004	N, O
Означување на тешки и долги возила	R 70/00 R 70/01				18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	18.08.1990 01.10.2004	N2, N3, O3, O4
Фарови за мотоцикли со сијалици HS1	R 72/00 R 72/01	97/24	97/24, 2002/51		01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	01.10.2001 01.10.2010	L3
Бочна заштита на товарните возила	R 73/00	89/297	89/297		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Вградување на светлосно сигналната опрема кај мопедите	R 74/00 R 74/01	93/92	93/92		01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	01.10.2001 01.10.2005	L1
Пневматици за мотоцикли	R 75/00	97/24	97/24, 2002/51		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за мопеди (големо и соборено светло)	R 76/00 R 76/01	97/24	97/24, 2002/51		01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	01.10.2001 01.10.2010	L1, L2
Паркирно светло за моторни возила	R 77/00	77/540	77/540, 99/16		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Кочење на мотоцикли	R 78/01 R 78/02	93/14	93/14		22.04.1989 01.10.2001	22.04.1989 01.10.2002	22.04.1989 01.10.2004	22.04.1989 01.10.2004	L (v>25 km/h)
Системи за управување	R 79/00 R 79/01	70/311	92/62, 99/7		01.10.2000 01.10.2002	01.10.2000 01.10.2002	01.10.2000 01.10.2005	01.10.2000 01.10.2005	M, N, O
Ретровизори за категорија L без кабина	R 81/00	80/780	97/24, 2002/51		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за мопеди со халогени сијалици HS2	R 82/00 R 82/01	97/24	97/24, 2002/51		01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	01.10.2001 01.10.2010	L1, L2
Емисија на гасови за бензиски и дизел мотори	R 83/03  R 83/05	70/220	94/12, 96/44, 96/69 98/69, 98/77 99/102, 2001/1 2002/100		01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	01.10.2005	M1, N1  фаза А фаза Б
Потрошувачка на гориво	R 84/00	80/1268	93/116, 99/100, 2004/3		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Силина на моторите	R 85/00	80/1269	89/491		01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Светло за возење преку ден	R 87/00	97/30	97/30						M, N
Ограничувач на брзината на комерцијалните возила	R 89/00	92/6	92/24, 2002/85 2004/11		01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	M3>10t, N3, N2>10t



Резервни облошки на сопирачките	R 90/01	98/12	98/12, 2002/78	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, O
Бочни светла за означување	R 91/00	97/30	97/30				M, N, O
Замена на придрувачи за мотоцикли	R 92/00	89/235	97/24, 2002/51	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Заштита на патниците при член удар	R 94/01	96/79	96/79, 99/98				M1<2,5t
Заштита на патниците при бочен удар	R 95/01 R 95/02	96/27	96/27				M1, N1
Емисија на гасови од дизел мотори за земјоделски и шумски трактори	R 96/00 R 96/02	77/537	82/890				-
Алармни системи	R 97/01	74/61	95/56	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2007	M1, N1
Фарови со ксеноски сијалици	R 98/00	76/761	99/17	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2007	M, N, L
Ксенонски сијалици	R 99/00	76/761	99/17	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2007	M, N, L
Електрични возила	R 100/00			01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Емисија на CO <sub>2</sub> и потрошувачка на гориво	R 101/00	80/1268	93/116, 99/100	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Уреди за кусо спојување на возила	R 102/00			01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Замена на катализатори	R 103/00			01.10.2001	01.10.2001		M1, N1
Рефлектирачки ознаки за означување на тешки и долги возила и приколки	R 104/00			01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Превоз на опасни материи	R 105/02	98/91	98/91	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	N2, N3, O3, O4
Пневматици за трактори и нивни приколки	R 106/00			01.10.2005	01.10.2005	01.10.2007	
Градба на двосратни авобуси	R 107/00 R 107/01		2001/85	01.10.2006	01.10.2006	01.10.2010	M2, M3
Репарирани пневматици за моторни возила и нивни приколки	R 108/00			01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M1
Репарирани пневматици за комерцијални возила и нивни приколки	R 109/00			01.10.2006	01.10.2006	01.10.2010	N,O
Возила со погон на компримиран земен (природен) гас (КЗГ)	R 110/00			01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N

Стабилност на возила цистерни во однос на превртување	R 111/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	N, O
Фарови со асиметрични светла (заменува ECE R 1, 8 и 20)	R 112/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M, N
Фарови со симетрично светло	R 113/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M, N
Замена на воздушни перничкиња	R 114/00				01.10.2006	01.10.2007		M,
Специфични TNG и CNG уреди	R 115/00				01.10.2006	01.10.2007		M, N
Заштита од неовластена употреба	R 116/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	M, N
Пневматици во однос на бучавост при рогација	R 117/00				01.10.2007	01.10.2007		Пневма- тици
Карактеристики на горење на матерјал за внатрешност	R 118/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	За одделни категории
Светла за завртување	R 119/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Нето сила на мотори за земјоделски трактори и вонпатни возила	R 120/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Местоположба на идентификацијата на рачните команди	R 121/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Систем за загревање	R 122/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	M, N, O

## ПРИЛОГ 3

## РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕРТИФИКАТ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ТИП  
ВОЗИЛО

број \_\_\_\_\_

Издаден на : \_\_\_\_\_  
(име и назив на подносителот - барателот)Марка на возилото : \_\_\_\_\_, ТИП: \_\_\_\_\_  
(име на производителот)

Вид на возилото: \_\_\_\_\_

Облик на каросеријата: \_\_\_\_\_

Варијанти и изведби од наведениот тип возило за кои важи  
хомологацијата:\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Категорија на возилото: (по ЕСЕ) \_\_\_\_\_ (по MKS M.NO.010) \_\_\_\_\_

Име и назив на  
производителот: \_\_\_\_\_Назив на фабриката која го  
произвела: \_\_\_\_\_Име и адреса на  
увозникот: \_\_\_\_\_

**Врз основа на техничкиот извештај број \_\_\_\_\_ за исполнување на бараните прописи што важат во Република Македонија, потврдуваме дека наведениот тип возило одговара на прописите кои во Република Македонија го уредуваат подрачјето на возилата.**

**Согласно со наведеното е одобрена употребата на наведениот тип возило во Република Македонија**

Оваа хомологација важи само за наведениот тип возило, неговите варијанти и изведби за кои е издадено. Доколку во рамките на истиот тип возило се појават нови варијанти и изведби, кои отстапуваат од одобрените, потребно е пред почетокот на продажбата да се бара проширување на хомологацијата или нова хомологација.

Продавачот / увозникот\* за секое возило, кое е наменето да се користи во Република Македонија, во фактурата го внесува бројот на овој документ за хомологација на типот на возилото.

Право на користење на овој документ има исклучително правното или физичкото лице на кое е издаден и не може да се пренесува.

Прилог: Технички извештај за исполнетоста на барањата за добивање хомологација на типот на возилото број \_\_\_\_\_

\* непотребното да се прецрта

Скопје, датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овластено лице: \_\_\_\_\_

## ПРИЛОГ 4

Деловоден бр. \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

(Производител на возило или овластен застапник-увозник – име и адреса)

## ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ВОЗИЛОТО СО ХОМОЛОГИРАН ТИП ВОЗИЛО

Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, согласно сертификатот за хомологација на тип возило, издадено од страна на комисијата

(производител на возило или овластен застапник-увозник)

**ИЗЈАВУВА дека возилото со подолу наведените податоци е сообразено со важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на нив во Република Македонија.**

### А. Основни податоци за возилото

1. Вид:
2. Марка:
3. Тип (комерцијална ознака):
4. Идентификационен број (број на шасијата):
5. Тип / број на моторот:
6. Година на производство:
7. Силина на моторот (kW):
8. Работна зафатнина на моторот (cm<sup>3</sup>):
9. Сопствена маса (kg):
10. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
11. Места за седење:
12. Места за стоење:
13. Места за лежење:
14. Форма на каросеријата:
15. Боја на каросеријата:
16. Број на оски (само за приклучни возила):

### Б. Останати податоци за возилото

17. Техничка ознака на типот:
18. Варијанта и изведба на возилото:
19. Категорија на возилото: (по ECE) \_\_\_\_\_ (по МКС МН0.010) \_\_\_\_\_
20. Име и адреса на производителот:
21. Моделска година:
22. Погонско гориво:
23. Должина/широчина/височина (mm):
24. Меѓуоскино растојание (mm):
25. Дозволено оптоварување по оски (kg):
26. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) \_\_\_\_\_ со кочници (kg) \_\_\_\_\_
27. Дозволен пневматици:

Одговорно лице

МП \_\_\_\_\_

Забелешка: Оваа изјава се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива

## ПРИЛОГ 5

Деловоден бр. _____ Датум: _____
-------------------------------------

--

овластување број \_\_\_\_\_)

## ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ЕДИНЕЧНО ПРЕГЛЕДАНО ВОЗИЛО

Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, согласно изјавата за сообразност на единечно прегледано возило издадено од овластено тело,

**ПОТВРДУВА дека подолу наведеното возило е сообразено важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на нив во Република Македонија.**

**А. Основни податоци за возилото**

1. Вид:
2. Марка:
3. Тип (комерцијална ознака):
4. Идентификационен број (број на шасијата):
5. Тип / број на моторот:
6. Година на производство:
7. Силина на моторот (kW):
8. Работна зафатнина на моторот (cm<sup>3</sup>):
9. Сопствена маса (kg):
10. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
11. Места за седење:
12. Места за стоење:
13. Места за лежење:
14. Форма на каросеријата:
15. Боја на каросеријата:
16. Број на оски (само за приклучни возила):

**Б. Останати податоци за возилото**

17. Техничка ознака на типот:
18. Варијанта и изведба на возилото:
19. Категорија на возилото: (по ECE) \_\_\_\_\_ (по МКС М.Н0.010) \_\_\_\_\_
20. Име и адреса на производителот:
21. Моделска година:
22. Погонско гориво:
23. Должина/широчина/височина (mm):
24. Меѓускино растојание (mm):
25. Дозволено оптоварување по оски (kg):
26. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) \_\_\_\_\_ со кочници (kg) \_\_\_\_\_
27. Дозволени пневматици:

Овластено лице

МП \_\_\_\_\_

Забелешка: Оваа потврда се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива.

## ПРИЛОГ 6

Деловоден бр. \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

(Овластено тело – име и адреса  
 овластување број \_\_\_\_\_)

## ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ЕДИНЕЧНО ПРЕГЛЕДАНО ВОЗИЛО

**Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, потврдата од производителот и прегледот на возилото,**

**(овластено тело)**

**ИЗЈАВУВА дека подолу наведеното возило е сообразено важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на возилата на тркала во Република Македонија.**

### А. Основни податоци за возилото

1. Вид:
2. Марка:
3. Тип (комерцијална ознака):
4. Идентификационен број (број на шасијата):
5. Тип / број на моторот:
6. Година на производство:
7. Силина на моторот (kW):
8. Работна зафатнина на моторот (cm<sup>3</sup>):
9. Сопствена маса (kg):
10. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
11. Места за седење:
12. Места за стоење:
13. Места за лежење:
14. Форма на каросеријата:
15. Боја на каросеријата:
16. Број на оски (само за приклучни возила):

### Б. Останати податоци за возилото

17. Техничка ознака на типот:
18. Варијанта и изведба на возилото:
19. Категорија на возилото: (по ECE) \_\_\_\_\_ (по МКС М.Н0.010) \_\_\_\_\_
20. Име и адреса на производителот:
21. Моделска година:
22. Погонско гориво:
23. Должина/широчина/височина (mm):
24. Меѓуоскино растојание (mm):
25. Дозволено оптоварување по оски (kg):
26. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) \_\_\_\_\_ со кочници (kg) \_\_\_\_\_
27. Дозволен пневматици:

Овластено лице

МП \_\_\_\_\_

Забелешка: Оваа изјава се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива.

**128.**

Врз основа на член 397 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/98 и 38/02) и член 62 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/02), министерот за економија, во согласност со министерот за транспорт и врски и министерот за внатрешни работи, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИ-  
МЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОП-  
ТОВАРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ  
НА ПАТИШТАТА**

**Член 1**

Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и осното оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/06) по глава V се додава нова глава V-a "Уреди и опрема на возилата" со четири нови члена 7а, 7б, 7в и 7г кои гласат:

**"Член 7а**

Во однос на светлосно сигналната опрема се смета дека возилата ги исполнуваат барањата на прописите од оваа област кои се во сила во Република Македонија, доколку ги исполнуваат суштествените барања утврдени во соодветните ЕСЕ хомологациски правилници, за односната категорија на возила.

**Член 7б**

Во однос на системите за кочење се смета дека возилата од категориите N2, N3 и O ги исполнуваат барањата на прописите од оваа област кои се во сила во Република Македонија, доколку ги исполнуваат суштествените барања утврдени во правилникот ЕСЕ R 13.08.

**Член 7в**

Возилата со затворен товарен простор (фургони, цистерни и слично) кои немаат барем еден отвор (врата, капак) кој може да се отвори од внатре, на видно место еднакво (на вратата или на капакот) треба да имаат поставено соодветни знаци или писмено предупредување за заштита од затворање на лица во внатрешноста на каросеријата.

**Член 7г**

На возилата кои се наменети за трајна употреба во населени места местоположба на излезот на издувната цевка на уредот за одвод и испуштање на издувните гасови не треба да биде вграден и изведен на највисоката точка на возилото, доколку моторот од возилото има ниво на емисија најмалку Еуро 3."

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 20-616/2  
25 јануари 2007 година  
Скопје

Министер,  
Миле Јанакиевски, с.р.

Министер,  
Вера Рафајловска, с.р.

Министер,  
Гордана Јанкулоска, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

**129.**

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на РМ" бр.39/2006), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, го објавува запишување на сорти на земјоделски растенија во

**НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА**

Во Национална сортна листа се запишуваат следни сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г ТРАДИ-НАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г 29 Solanum tuberosum L-компир	Mozart	2007	HZPC-Holland, "Агрохемија" ул."Франклин Рузвелт" бр.22, Скопје
	Maradonna	2007	Van Rijn-Holland, "Агро Микс" ДОО ул."Орце Николов" бр.71, Скопје
	Everest	2007	Van Rijn-Holland, "Агро Микс" ДОО ул."Орце Николов" бр.71, Скопје
	Ultra	2007	HZPC-Holland, Евромакедонски сервиси, Драчево, Скопје
Г 23 Lycopersicum esculentum L-домат	Torpeder F1	2007	Semimis Vegetable seeds-Holland, "Агрохемија" ул."Франклин Рузвелт" бр.22, Скопје
Г 16 Citrus vulgaris L-лубеница	Joker F1	2007	Semimis Vegetable seeds-Holland, "Агрохемија" ул."Франклин Рузвелт" бр.22, Скопје
	Carmen F1	2007	Takii Europe B.V.-Holland, "Агропродукт" ул."24 Октомври" бр.6, Струмица
Г 30 Solanum melongena L - модар патлиџан	Epic F1		Semimis Vegetable seeds-Holland, "Агрохемија" ул."Франклин Рузвелт" бр.22, Скопје

Бр. 08-586/1  
19 јануари 2007 година  
Скопје

Директор,  
Хаќиф Селмани, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
130.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 јануари 2007 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ УКИНУВААТ член 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006) и Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр.70/2006).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативите поднесени од група од седум вработени во ОУ „Мануш Турновски" од Ново Село, Драган Коровешовски од Охрид, група од 13 воспитувачи од Делчево, вработени во основни училишта и детска градинка, Јован Гуровски од Битола, Снежана Владева од Свети Николе, група од пет воспитувачи вработени во ОУ „Гоце Делчев" од Василево и Стамен Филипков од Скопје, со Решение У.бр.70/2006 од 6 декември 2006 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од законите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија" бр.35/2006), членот 66 став 2 се менува и гласи:



„Реализација на програмите од подготвителната година ја вршат наставници со завршено соодветно високо образование за одделенска настава“.

Во врска со оспорениот член 15 од овој закон, Судот утврди дека во време на поднесувањето на иницијативите, според овој член постојните воспитувачи во подготвителна година се должни да стекнат соодветно образование согласно со овој закон, во рок од две години од денот на неговото влегување во сила, во спротивно им престанува работниот однос.

Меѓутоа, по поднесување на иницијативите, овој член од Законот претрпе соодветни изменувања и дополнувања и тоа:

Според член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2006) во членот 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2006) зборот „две“ се заменува со зборот „четири“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на постојните воспитувачи во подготвителна година на кои на денот на влегувањето во сила на овој закон им недостасуваат уште пет години за исполнување на условите за остварување право на старосна пензија“.

Со оглед на наведеното, при уставно-судската анализа на оспорениот член 15, Судот ги имаше предвид и неговите изменувања и дополнувања извршени со означениот закон, по поднесување на иницијативите.

5. Во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како темелна вредност на уставниот поредок е утврден принципот на владеењето на правото.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 44 од Уставот секој има право на образование. Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е задолжително и бесплатно.

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Според ставот 2 од овој член од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место, додека според ставот 5 на истиот член, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Како една од гаранциите на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, во член 52 став 4 од Уставот е утврдена забраната на повратното дејство на законите и другите прописи, освен во случај кога тоа е поповолно за граѓаните.

Од наведените уставни одредби произлегува дека правото на образование, како комплексно прашање Уставот го уредува само начелно, предоставляјќи го неговото поблиску уредување со закон.

Оттука, неспорно е дека Собранието на Република Македонија, како носител на законодавната власт, може да донесува закони, меѓу другото, и за уредување на прашања и односи поврзани со остварувањето на уставно утврденото право на основното образование, кое е задолжително. Во рамките на уредувањето на овие прашања, законодавецот може да ги пропише и условите под кои се изведува воспитно - образовната дејност во основното образование, а во таа смисла да го утврди и видот и степенот на стручната подготовка на наставниците и другиот кадар кои можат да вршат определени работи од оваа дејност, како што впрочем тоа и го направил со Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004-исправка, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 70/2006).

Имено, во членот 66 став 1 од наведениот закон утврдено е дека воспитно-образовната дејност во основното образование, која дејност, пак, според членот 11 на овој

закон е од јавен интерес, ја остваруваат наставници, стручни соработници (педагог, психолог, социолог, дефектолог, библиотекар) и воспитувачи. Во наредните ставови на овој член од Законот, за секој од овие лица се утврдува степенот на стручната подготовка што тие треба да го имаат како услов за вршење на воспитно-образовната дејност во основното образование, кој услов законодавецот има право да го утврдува согласно член 32 став 5 од Уставот. Притоа, кој степен и кој вид на стручна подготовка ќе биде утврден за вршење на воспитно-образовната дејност, а во конкретниот случај за реализирање на програмите од подготвителната година, која е опфатена со задолжителното основно образование кое трае девет години, според Судот е работа на целесообразност и е прашање што го оценува законодавецот, врз основа на научни и стручни анализи и согледувања.

Имајќи ги предвид наведените уставни и законски одредби, како и содржината на оспорениот член 15 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, кој што е изменет и дополнет со Законот означен, исто така, во точката 1, од оваа одлука, Судот утврди дека овој член по својата содржина и карактер всушност претставува преодна одредба, со која се регулира преодниот режим, односно начинот на преминување од постојните правни норми кон новите.

Според Судот не е спорно дека законодавецот има право при промена на режимот на уредување на односите во одделна област, во конкретниот случај при промена на видот на стручната подготовка, да го уреди преминот од стариот во новиот режим. Меѓутоа, државата овој премин треба да го обезбеди на начин кој подразбира избраните мерки, односно средства да бидат соодветни на целите и причините поради кои се предвидуваат, а притоа да не се доведе во прашање, или во поголем обем да не се загрози правната сигурност и веќе стекнатите права и интереси на субјектите на кои тие се однесуваат. Понатаму, според Судот, законодавецот, исто така, треба да има ист однос, односно ист пристап при уредување на преодниот режим во сите идентични или слични случаи, односно прашања.

Раководејќи се од наведеното, а не навлегувајќи во целесходноста на условот што е утврден во членот 3 од Законот во поглед на потребната стручна подготовка на лицата за реализација на програмата во подготвителната година, според Судот, обврската што со оспорениот член 15 став 1 од Законот им се наметнува на постојните воспитувачи во подготвителната година не е пропорционална мерка со целите за кои е утврдена, со оглед дека претставува прекумерно ограничување на нивните права и слободи, а и загрозување на нивната правна сигурност, како елемент на владеењето на правото, ако се има предвид последицата што оваа категорија на вработени ќе ја трпи доколку во утврдениот рок не се стекнат со соодветното образование.

Според Судот, со оспорениот член 15 од Законот, исто така, се доведува во прашање и остварувањето на легитимните очекувања на субјектите, во конкретниот случај на постојните воспитувачи во подготвителната година кои тие ги имале во моментот на засновањето на работниот однос согласно условите што во тогаш важечките закони (Законот за предучилишно и основно воспитание и образование, Законот за заштита на децата и Законот за основното образование) биле утврдени за вршење на работите за кои тие и го засновале работниот однос. Ова, од друга страна, значи дека со овој член од Законот се создава правна ситуација, односно можноста Законот да се применува и на односи кои се настанати и решени пред неговото влегување во сила, со што Законот има и повратно дејство. Поради тоа, со оспорениот член 15 од Законот се повредува не само принципот на владеењето на правото туку и принципот на забрана на повратното дејство на законите утврден во член 52 став 4 од Уставот.

Понатаму, Судот при уставно-правната анализа на оспорениот член 15 од Законот ги имаше предвид и сите досегашни изменувања и дополнувања на Законот за основното образование, од кои може да се констатира дека членот 66, чиј став 2 е изменет со членот 3 од Законот, целосно е менуван неколку пати и тоа: со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за ос-

новното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/1997), потоа со член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002) и со член 32 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2004).

Во сите наведени изменувања на членот 66 од Законот за основното образование, во кои инаку се утврдени условите во поглед на стручната подготовка на лицата кои може да ја вршат воспитно-образовната дејност во основното образование, законодавецот утврдувал и соодветни преодни одредби. Така, во членот 119 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/1995), било утврдено дека постојниот кадар во одделенска настава со завршена учителска школа и Виша дефектолошка школа и натаму ги врши работите на работните места на кои се затекнати при влегување во сила на овој закон.

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.24/96) во член 5 е предвидено дека во член 119 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: "Вработените наставници во училиштата за основно музичко образование со работно искуство над 15 години настава и натаму ги вршат работите на работните места на кои се затекнати при влегување во сила на овој закон.

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 35/97) во член 10 е предвидено дека: "Во член 119 по став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: " Наставниците кои изведуваат настава во посебни училишта и паралелки во основните училишта со работно искуство над десет години во настава и натаму ги вршат работите и на работните места на кои се затекнати со влегувањето во сила на овој закон. Наставниците кои не ги исполнуваат условите од ставовите 2 и 3 на овој член се должни да се стекнат со соодветно образование најдоцна за 2 години повеќе од времето што е предвидено за редовно завршување на тој вид образование".

Ставовите 1 и 2 на член 119 од Законот за основно образование важеле се додека со членот 33 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002) не биле избришани, така што Законот сега воопшто не содржи преодна одредба за статусот на кадарот за кој се однесуваа овие два става на овој член од Законот.

Соодветно на измените на членот 66 што се направени со Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2004), во членот 77 од овој Закон, кој што е исто така преодна одредба, е утврдено: „Постојниот наставен кадар со завршено више образование во одделенска и предметна настава и натаму ги вршат работите на работните места на кои се затекнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон".

Со членот 1 на Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005), во членот 77 на претходно наведениот закон по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Наставниците во одделенска настава и по предметна настава со завршено више образование кои работат на определено време во основните училишта на ден 31 август 2005 година можат да засноваат работен однос на определено време до 31 август 2007 година".

Од наведените преодни одредби од Законот за основното образование произлегува дека законодавецот во сите од нив на одредена категорија наставен кадар кој што не ги исполнувал новоутврдените услови за вршење на воспитно-образовната дејност во основното образование им овозможувал и понатаму да ги врши работите на работните места на кои се затекнати на денот на влегување во сила на соодветните изменувања без да ги задолжува во определен рок да се здобијат со соодветното образование (со еден исклучок - член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/1997) и без забрана дека доколку не се здобијат со такво образование ќе им престане работниот однос, како што е предвидено во ставот 1 на оспорениот член 15 од Законот.

Оттука, разгледувајќи го оспорениот член 15 од Законот, заедно со неговите изменувања и дополнувања, според Судот, овој член сам по себе не создава нееднаквост меѓу вработените воспитувачи во подготвителната настава во основните училишта. Меѓутоа, доколку овој член се разгледува во однос на сите досегашни преодни одредби на законите со кои се вршени изменувања или дополнувања токму на членот 66 од Законот за основното образование, произлегува дека со решението на оспорениот член 15 од Законот, законодавецот видно отстапува од неговиот дотогашен приод, односно начин на решавање на преминот од стариот кон новиот систем во областа на основното образование.

Имено, според Судот, законодавецот во конкретниот случај различно постапил при уредувањето на преодниот режим за постојните воспитувачи во подготвителната година кои немаат соодветно образование согласно овој закон, поради што со член 15 од Законот, постојните воспитувачи во подготвителната година се доведени во нерамноправна положба во однос на наставниот кадар кој, исто така, немал соодветно образование какво што се предвидувало во тогашните изменувања на членот 66 од Законот за основното образование, а сепак за овој кадар не била предвидена обврска за стекнување на соодветно образование, ниту се предвидувал престанок на работниот однос, доколку не се стекнат со такво образование.

Поради наведеното, Судот оцени дека членот 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2006) и Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2006) не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 9 и член 52 став 4 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спиrowsки и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 70/2006  
17 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Махмут Јусуфи, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

